



До: Компани на територија на Р.Македонија
Предмет: Покана за Регионален семинар 2017
Тема: **„Микроклима на работното место и работа на отворено во услови на високи температури“**
Датум: 12.04.2017г.

Почитувани,

Со цел за унапредување на безбедноста и здравјето при работа и зголемување на капацитетите на правните субјекти во областа на безбедност и здравје при работа, воедно анализирајќи ги проблемите при работа на отворено во услови на високи температури Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), како единствен колаборативен центар на МОТ во Македонија и како Focal Point за Европската агенција за безбедност и здравје при работа, со поддршка на канцеларијата на ДИТ во Битола, инспектор за БЗР Петраки Поп Андоновски, организира регионален семинар за безбедност и здравје при работа наменет за сите чинители од областа на бзр.

Семинарот ќе се одржи на 18 и 19 мај 2017г., х.Капри, Битола.

Темите кои ќе бидат опфатени на овој семинар се:

1. *Микроклима на работното место и работа на отворено:*
 - Поим за микроклима;
 - Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените во работен простор (Службен везник на Р.М. 154/2008);
 - Должности на работодавачот согласно Законот на бзр во однос на испитувањето на работното место, околината и средствата за работа;
 - Прекршочни одредби од Законот за безбедност и здравје при работа кои се однесуваат на член 34 од Законот за БЗР.
2. *Работа на отворено во услови на високи температури – топлотни бранови:*
 - Влијанието на микроклимата врз работниците изложени на работа на отворено во услови на високи температури;
 - Работници кои спаѓаат во ризична група изложена на работа во услови на високи температури;
 - Препораки на Светската здравствена организација, за работа на отворено според поделба на фази (жолта, портокалова и црвена);



3. *Мерки и препораки во зависност од микроклиматските услови за работа:*

- Начини на превенција и заштита;
- Задолжување со ЛЗО во различни временски периоди;
- Примери од терен.

Презентери на семинарот:

1. Петраки Поп Андоновски, советник за БЗР во ДИТ Битола
2. Проф.д-р Јованка Караџинска Бислимовска, Институт по медицина на труд
3. Предраг Зариќ – ГП Пелистер, стручно лице

За сите заинтересирани субјекти предвидени се два типа на котизација:

Тип 1. Котизација од 6180,00 денари по лице, присуство на дводневниот семинар без вклучено ноќевање (присуство на семинарот, материјали за присутните, кафе пауза и ручек за време на предавањата и сертификат за присуство).

Тип 2. Котизација од 8340,00 денари по лице, доколку се користи комплет пакет на услуга од организаторите (пакетот опфаќа едно ноќевање, на база полн пансион, кафе паузи и материјали од семинарот, сертификат за присуство).

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика и согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки за стручно усовршување на стручните лица за бр, овој семинар се бодува со 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети обуката.

Поради резервација на места, Ве молиме Вашето присуство да го потврдите најдоцна до

12 мај 2017 г., на електронската пријава што ќе ви биде доставена или на контакт мејл: training@mzzpr.org.mk

За дополнителни информации контактирајте на тел: 02 /2774 - 868 или 071/361-188.

Со почит,
Магдалена Ристова,
Македонско здружение за заштита при работа